

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1118.**

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 42/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 71/05, 2/06, 8/06, 46/06, 18/07, 94/07, 103/07, 126/07, 138/07, 39/08, 137/08, 154/08, 63/09, 76/09 и 144/09), во член 1 во табелата по алинејата „специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на европските интеграции – 3,0“ се додава нова алинеја, која гласи:

- „национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија – 3, 0“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2497/1  
27 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1119.**

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за класифицирани информации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2004 и 113/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 април 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ**

1. За директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се именува Лидија Костовска, досегашен в.д. директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2390/1  
20 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**1120.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија се именува д-р Панде Лазаревски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-2498/1  
27 април 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1121.**

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД – Скопје на локалитетот „Рамниште“ с.Вишни, општина Струга, објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09), направена е техничка грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД – СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНИШТЕ“ С.ВИШНИ, ОПШТИНА СТРУГА**

Во точка 2, ред 2, наместо „ $P=0,07 \text{ км}^2$ “ треба да стои „ $P=0,52 \text{ км}^2$ “.

Бр. 19-6045/2-09  
4 мај 2010 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА****1122.**

Врз основа на член 19 од Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2008), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЖИЧАРИ****І. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува техничката опрема која е предмет на технички преглед и периодични испитувања, активностите и временскиот распоред на технички преглед и периодични испитувања, начинот и постапката за вршење на технички прегледи и перио-

дични испитувања, поблиските услови кои треба да ги исполнат независните правни лица што учествуваат во постапката за технички прегледи и периодични испитувања, начинот и постапката за ставање во употреба на техничката опрема како и видот на документите кои ја следат техничката опрема при ставање во употреба и користење.

#### Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат за следната техничка опрема:

а) жичари:

- воздушни кабински еднојажни и повеќејажни жичари за превоз на лица. Кај еднојажните жичари движењето на кабините се врши со помош на едно транспортно јаже, додека кај повеќејажните се врши со помош на повеќе јажиња (на пример, кај двојажните со помош на едно носечко и едно влечно јаже, кај тројажните со помош на две носечки и едно влечно јаже), при што во таа категорија спаѓаат и гондолните жичари, каде што гондолите за лица се движат со помош на едно влечно јаже и тркала врз едно носечко јаже; и

- воздушни постројки за седење-седишници за превоз на лица со помош на едно транспортно (истовремено носечко и влечно) јаже; и

б) ски-лифтови за влечење на скијачи по снег со едно влечно јаже.

#### Член 3

Одделните изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „техничка опрема“ е опремата утврдена со член 2 од овој правилник и се однесува на подсистемите и сигурносните уреди, односно на компонентите, сигурносните уреди и другата опрема, дефинирани во Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица;

- „Државен инспекторат за техничка инспекција“ (во натамошниот текст: Инспекторат) е орган кој врши инспекциски надзор на техничката опрема од член 2 на овој правилник;

- „ставање во употреба“ е постапка со која од страна на Инспекторатот се одобрува користење на техничката опрема за прв пат, како и после извршени значајни промени или оспособување за употреба по несрекен случај;

- „користење“ е било која активност поврзана со правилната употреба за предвидената намена и согласно упатствата за употреба, одржувањето, спасувањето на патниците, означувањето, техничките прегледи и извештувањето на Инспекторатот, преземањето мерки за подобрување на безбедноста и чувањето на документите кои треба да ја следат опремата при нејзино користење;

- „корисник на техничката опрема“ е физичко или правно лице кое е сопственик на опремата или ја изнајмува техничката опрема од член 2 на овој правилник, управува со истата и има одговорност за осигурување на нејзината безбедна употреба, правилно одржување и функционирање, а истовремено е регистриран за вршење на таа дејност и ги исполнува условите од член 6 од Законот за жичари и ски-лифтови;

- „одговорно лице“ е лице кое е одредено со договор или со писмено овластување во име на корисникот кој управува со техничката опрема да се грижи за обезбедување безбедна употреба, правилно одржување и функционирање на конкретната техничка опрема;

- „производител“ е правно лице или негов овластен претставник со седиште во Република Македонија кое ја има одговорноста за проектирањето, со-

ставувањето, вградувањето (монтажата), пуштањето на пазар, преправањето или поправањето, извршувањето на значајни промени и кој во одредени случаи, става ознака за сообразност и изготвува изјава за сообразност;

- „трговец“ е физичко или правно лице или нивен овластен застапник со седиште во Република Македонија кое учествува во синцирот на набавки, ја пушта на пазарот техничката опрема од член 2 на овој правилник и ја превзема одговорноста за проектирањето, составувањето, вградувањето (монтажата), пуштањето на пазар, извршувањето на значајни промени и кој во одредени случаи става ознака за сообразност и изготвува изјава за сообразност;

- „проектант“ е правно лице ангажирано од производителот, трговецот или кое било правно или физичко лице за извршување на активности поврзани со проектирање на техничката опрема од член 2 на овој правилник, со изготвување на техничката документација и активности поврзани со усогласување на техничката документација при значајни промени;

- „монтажер“ е правно лице со седиште во Република Македонија или кое било правно или физичко лице за извршување на активности поврзани со монтажата на техничката опрема од член 2 на овој правилник, ангажирано од производителот или од трговецот за извршување на ваквите активности поврзани со вградувањето на техничката опрема, а по претходна обука и дадено упатство за монтажа;

- „новоизградена техничка опрема“ е нова опрема која за првпат се става во употреба;

- „постоечка техничка опрема“ е опрема која е ставена во употреба пред влегувањето во сила на овој правилник;

- „значителна промена“ е извршена промена на една од техничките карактеристики на техничката опрема: номиналната брзина, номиналната носивост и сл., или пак е извршена промена на кој и да е значаен дел со делови кои не се со конструкција и тип како оригиналните делови пропишани од производителот (уредите за прицврстување на кабините или седиштата за јажињата, влечните, транспортните и затезните јажиња, конструкцијата и тежината на кабините или седиштата, погонот, јажниците, водилките, управувачките уреди, сигурносните уреди и сл.);

- „технички преглед пред ставање во употреба“ (во натамошниот текст прв технички преглед) е постапка со која се потврдува дека: новоизградената техничка опрема, како и техничката опрема на која е извршена значителна промена и техничката опрема оспособена за употреба по несрекен случај ги исполнува безбедносните барања утврдени со националните стандарди и техничките прописи, во моментот на извршување на техничкиот преглед;

- „периодичен технички преглед“ е постапка со која се потврдува дека техничката опрема и понатаму ги исполнува барањата кои ги исполнувала и при ставањето во употреба, во моментот на извршување на периодичниот технички преглед;

- „вонреден технички преглед“ е постапка со која се потврдува дека се отстранети недостатоците утврдени со првиот или периодичниот технички преглед или постапка со која се потврдува дека се правилно избрани и заменети било кој од следните делови (подсистеми и сигурносни уреди): уредите за прицврстување на кабините или седиштата за јажињата, влечните, транспортните и затезните јажиња, конструкцијата и тежината на кабините или седиштата, погонот, јажниците, водилките, управувачките уреди, сигурносните уреди и слично; и

- „независно правно лице“ е правно лице кое своите работи за технички преглед и периодични испитувања ги врши независно и непристрасно во однос на заинтересираните страни.

#### Член 4

Техничката опрема од член 2 на овој правилник може да се употребува доколку не го загрозува здравјето или безбедноста на лицата, безбедноста на имотот и кога прописно вградена е и одржувана техничка опрема се користи за предвидената намена.

#### Член 5

(1) Техничката опрема од член 2 на овој правилник подлежи на периодични технички испитувања согласно одредбите од глава III на овој правилник, од страна на корисникот кој управува со истата, како и од независни правни лица за технички преглед и периодични испитувања кои ги исполнуваат условите утврдени со Законот за техничка инспекција и поблиските услови утврдени во глава IV на овој правилник.

(2) Техничката опрема може да се употребува доколку за неа е даден позитивен заклучок во техничкиот извештај за извршен технички преглед и периодични испитувања, согласно одредбите од глава III на овој правилник.

#### Член 6

(1) Одредбите на овој правилник се применуваат и за постоечката техничка опрема за која треба да се изготви стручно мислење за состојбата, согласно член 27 од овој правилник.

(2) Доколку за постоечката техничка опрема не може да се даде позитивен заклучок во Техничкиот извештај за извршен технички преглед, истата може да се употребува до рокот предвиден за нејзино усогласување со безбедносните барања, само доколку недостатоците не предизвикуваат опасност, при нормална употреба, по луѓето со неограничен пристап до опремата и доколку се применуваат мерките опфатени со стручно мислење согласно член 47 од овој правилник.

#### Член 7

(1) Суштествените здравствени и безбедносни барања утврдени со одредбите од Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица треба да се применуваат секогаш кога техничката опрема од член 2 на овој правилник или луѓето, се предмет на конкретна опасност и покрај тоа што техничката опрема се употребува согласно начинот даден од монтажерот или производителот на техничката опрема.

(2) Суштествените здравствени и безбедносни барања опфатени со други технички прописи и правилници треба соодветно да се применуваат секогаш кога постои реална опасност опфатена со тие технички прописи и правилници.

#### Член 8

Кога националните стандарди подготвени врз основа на европските хармонизирани стандарди (во натамошниот текст: национален стандард), опфаќаат едно или повеќе суштествени барања, тогаш ќе се смета дека техничката опрема проектирана, конструирана и вградена во согласност со тој стандард ги исполнува соодветните суштествени барања.

## II. СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И КОРИСТЕЊЕ

#### Член 9

Пред да се стави во употреба, техничката опрема треба да ги има поминато следните постапки:

- изработена техничка документација од страна на производител или проектант;

- извршена монтажа на техничката опрема од страна на производител или монтажер;

- изготвени упатства за употреба, одржување и периодични прегледи и други документи кои треба да ја следат техничката опрема од член 2 на овој правилник при нејзино користење, од страна на производител или трговец;

- спроведена постапка за оценка на сообразноста и изготвена изјава за сообразност од страна на производител или трговец, согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица; и

- извршен технички преглед пред ставање во употреба од страна на независно правно лице кое ги задоволува условите пропишани со овој правилник.

#### Член 10

(1) Корисникот кој управува со техничката опрема треба да поднесе барање до Инспекторатот за ставање во употреба на техничката опрема. Во случај на нововградена опрема во нови објекти, барањето се поднесува од страна на инвеститорот на објектот.

(2) Барањето од став (1) на овој член треба да содржи:

- име, презиме и адреса или назив и седиште на подносителот на барањето;

- тип и намена на техничката опрема;

- локација каде е вградена техничката опрема;

- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот, или лицето кое ја пушта на пазар опремата и правното лице кое извршило значајни измени на техничката опрема; и

- назив и седиште на независното правно лице кое извршило технички преглед.

(3) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува и следната документација:

- тип, намена на опремата, номинална носивост, номинална брзина и други технички карактеристики;

- заверена и потпишана изјава за сообразност согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица;

- записник за предадена техничка опрема, техничка документација, упатства за употреба и други документи кои треба да ја следат техничката опрема при нејзиното користење;

- технички извештај од извршениот технички преглед на техничката опрема изработен од независното правно лице;

- склучен договор со независно правно лице кое ќе врши технички прегледи и периодични испитувања;

- распоред на вршење на технички прегледи и периодични испитувања; и

- изјава од корисникот дека ја поседува документацијата која треба да ја придружува техничката опрема при нејзиното користење.

#### Член 11

(1) Врз основа на поднесеното барање, а по извршената проверка на доставената документација и утврдување на исполнетоста на условите за ставање во употреба, Инспекторатот, во рокот утврден со член 21 од Законот за техничка инспекција, донесува решение за ставање во употреба на техничката опрема и доделува евиденциски број.

(2) Решението за ставање во употреба на техничката опрема и евиденцискиот број, Инспекторатот го доставува до подносителот на барањето.

## Член 12

Подносителот на барањето за ставање во употреба на техничката опрема го прикачува решението на матичната книга од техничката опрема и видно и јасно ја означува техничката опрема со доделениот евиденциски број.

## Член 13

Корисникот кој управува со техничката опрема треба да:

- ја спроведе постапката за ставање во употреба согласно одредбите од овој правилник;
- одреди и писмено овласти одговорно лице за конкретната техничка опрема, односно за конкретната постројка (жичара или ски-лифт);
- се грижи дека одржувањето го извршуваат стручно оспособени лица кои се детално запознаени со техничката опрема, упатствата од проектантот и производителот за употреба и одржување, како и со соодветните страници од матичната книга на техничката опрема;
- се грижи дека одржувањето го извршуваат стручно оспособени лица кои се опремени со соодветни алати и орудија и располагаат со соодветни резервни делови за поправки и замена;
- се грижи за постојана обука и стручно усовршување на лицата кои вршат одржување на техничката опрема;
- ја прилагоди програмата за одржување, така да примени мерки за предвидливите грешки, како што се на пример: грешки поради несвесна употреба, неправилна употреба, истрошеност на делови итн.;
- го извршува одржувањето во согласност со упатствата за одржување и врз основа на периодични проверки;
- ја обезбедува правилната функција на техничката опрема, како и безбедно функционирање на пристапите до објектот и до техничката опрема;
- ги одржува составните делови на техничката опрема во исправна состојба, така да мерките и отстапувањата се во дозволени граници;
- ја исклучи од употреба техничката опрема до моментот на отстранување на недостатоците кои предизвикуваат нарушување на безбедноста, а се откриени за време на редовното одржување и да ги регистрира недостатоците во матичната книга;
- води записи за прегледите при редовното одржување и за секоја интервенција на техничката опрема, како и да ги регистрира овие активности во матичната книга на техничката опрема;
- се грижи за извршување на техничките прегледи и периодични испитувања во утврдените рокови со овој правилник;
- присуствува при извршувањето на техничките прегледи и да ги извршува задачите побарани од независното правно лице за технички прегледи и периодични испитувања;
- се грижи за безбедна употреба на техничката опрема во периодот помеѓу техничките прегледи;
- ја исклучи од погон техничката опрема и да спречи нејзина употреба доколку е нарушена безбедната употреба;
- се грижи за спроведувањето на операциите за спасувањето на патниците да ги изведуваат стручно оспособени лица за спасување;
- обезбеди безбеден и брз пристап до техничката опрема на лицата кои го вршат спасувањето на патниците;
- се грижи дека во матичната книга на техничката опрема се впишани податоците за стручно оспособените лица за одржувањето на опремата и за спасување на патниците, како и за одговорното лице за конкретната техничка опрема, односно конкретната постројка; и

- се грижи да ги ажурира потребните податоци во матичната книга на техничката опрема и да ја чува документацијата која треба да ја следи техничката опрема при нејзиното користење.

## Член 14

Одговорното лице за конкретна техничка опрема, односно конкретна постројка треба:

- детално да биде запознаено со упатствата за употреба и соодветните страници од матичната книга на техничката опрема;
- за време на употребата да проверува дека на техничката опрема не се појавиле дефекти кои го загрозуваат здравјето и безбедноста на корисниците;
- сите неправилности и дефекти на техничката опрема да ги впише во матичната книга на техничката опрема и за истите да го известат корисникот кој управува со техничката опрема;
- да ја исклучи од погон техничката опрема, ако неправилностите и дефектите ја загрозуваат безбедната употреба на техничката опрема; и
- да биде обучено за операциите за спасување, доколку врши спасување на патниците при итна интервенција.

## Член 15

Производителот на техничката опрема треба да:

- ги применува националните стандарди и стандардизациски документи, соодветните технички прописи и позитивната инженерска пракса при проектирањето, конструирањето и вградувањето на техничката опрема;
- овозможи примена на суштествените здравствени и безбедносни барања опфатени со соодветните технички прописи;
- изготви техничка документација согласно членовите 57 и 58 од овој правилник;
- ја предаде техничката документација на корисникот кој управува со техничката опрема;
- ја чува техничката документација најмалку 10 години по вградувањето на техничката опрема;
- изврши подесување, завршни проверки и тестирања на исправноста на техничката опрема после нејзиното вградување (доколку тоа не го довери на монтажерт);
- ги прикачи во техничката документација записите од проверките и тестирања на исправноста на техничката опрема, доколку тоа не го довери на монтажерт);
- изготви упатства за употреба, одржување и периодични прегледи и истите да ги предаде на корисникот кој управува со техничката опрема или на монтажерт (доколку тоа не го довери на трговецот);
- изготви матична книга на техничката опрема и истата да ја предаде на корисникот (доколку тоа не го довери на трговецот);
- изврши постапка за оценка на сообразноста согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица (доколку тоа не го довери на трговецот);
- ја предаде на корисникот изјавата за сообразност согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица (доколку тоа не го довери на трговецот);
- ја чува изјавата за сообразност најмалку 10 години од вградувањето на техничката опрема (доколку тоа не го довери на трговецот); и
- изготви изјава дека техничката опрема е проектирана и конструирана во согласност со соодветните прописи од таа област, а доколку ја вградува и изјава дека техничката опрема е вградена во согласност со соодветните прописи од таа област.

## Член 16

Трговецот со техничката опрема треба да:

- ги применува националните стандарди и стандардизациски документи, согласно на соодветните технички прописи при пуштањето на пазар на техничката опрема;
- овозможи примена на суштествените здравствени и безбедносни барања опфатени со соодветните технички прописи;
- ангажира проектант со договор, за изготвување на техничката документација, согласно членовите 57 и 58 од овој правилник;
- ангажира монтажер со договор за вградување на техничката опрема;
- изготви упатство за вградување на техничката опрема и да му го предаде на монтажерот;
- ја предаде техничката документација на корисникот и монтажерот на техничката опрема;
- изготви упатство за употреба, одржување и периодични прегледи и истите да ги предаде на корисникот на техничката опрема;
- изготви матична книга на техничката опрема и истата да ја предаде на корисникот;
- изврши постапка за оценка на сообразноста согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица;
- ја предаде на корисникот кој управува со техничката опрема изјавата за сообразност согласно Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица ; и
- ја чува изјавата за сообразност најмалку 10 години од вградувањето на техничката опрема.

## Член 17

Проектантот на техничката опрема треба да:

- ги применува националните стандарди и стандардизациски документи, соодветните технички прописи и позитивната инженерска пракса при проектирањето и изработката на техничката опрема;
- овозможи примена на суштествените здравствени и безбедносни барања опфатени со соодветните технички прописи;
- изготви техничка документација согласно членовите 57 и 58 од овој правилник;
- ја предаде техничката документација на лицето кое го ангажирало за изготвување на истата;
- ја чува техничката документација најмалку 10 години од вградувањето на техничката опрема; и
- изготви изјава дека опремата е проектирана во согласност со соодветните прописи од таа област.

## Член 18

Монтажерот на техничката опрема треба да:

- ги применува националните стандарди и стандардизациски документи, соодветните технички прописи и позитивната инженерска пракса при вградувањето на техничката опрема;
- ги применува упатствата за монтажа на техничката опрема и составните компоненти и уреди;
- ги применува прописите и упатствата за здравје и безбедност при работа;
- соработува со производителот или проектантот со цел да се обезбеди правилна монтажа;
- изврши подесување, завршни проверки и тестирања на исправноста на техничката опрема после нејзиново вградување;
- ги прикачи записите во техничката документација од проверките и тестирањата на исправноста на техничката опрема; и

- изготви изјава дека опремата е вградена во согласност со соодветните прописи од таа област, дека е технички исправна и да ја предаде изјавата на лицето кое го ангажирало.

## Член 19

(1) Сите недостатоци во работата на техничката опрема утврдени при редовното одржување треба да се отстрануваат без одлагање, а неисправните и оштетените делови треба да се заменат со исправни.

(2) Ако при прегледот на техничката опрема од редовното одржување се утврдат неисправности што може да доведат до опасна погонска состојба, техничката опрема треба да се исклучи од употреба додека таквите неисправности не се отстранат, а овие активности треба и да се регистрираат во матичната книга.

## Член 20

(1) Покрај минималните податоци потребни за пуштање на пазарот на машини опфатени со Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица, на техничката опрема и составните делови треба да има поставено натписи, известувања и ознаки согласно националните стандарди, националните стандардизациски документи и одредбите на овој правилник.

(2) Сите натписи, известувања и ознаки треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, што не ја исклучува можноста да покрај на македонски јазик бидат напишани и на друг јазик.

(3) Сите натписи, известувања и ознаки треба да бидат воочливи, читливи и разбирливи, изработени од постојан материјал и трајно прицврстени.

## Член 21

Деловите за давање команди треба да бидат еднобразно обележани со броеви, букви или симболи.

## Член 22

На надворешната страна на вратите или капаците за пристап до простории од техничката опрема кои се со ограничен пристап треба да се постави соодветен натпис за предупредување од опасност, а вратите или капаците да се чуваат заклучени при нормална употреба на техничката опрема.

## Член 23

На местата каде постои одредена опасност при пристап до тие места треба да се постави соодветен натпис за предупредување од опасноста или за мерки за спречување на опасноста.

## Член 24

Деловите и уредите кои се користат при редовно одржување и при спасувачките операции треба да бидат соодветно означени и да не предизвикуваат забуна во однос на позицијата и функцијата која треба да ја имаат.

## Член 25

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката техничка опрема, на барање на корисникот кој управува со истата, треба да се изработи стручно мислење за мерките за подобрување на безбедноста и на сообразноста на техничката опрема со одредбите од техничките прописи и барањата од националните стандарди.

(2) Стручното мислење од став 1 на овој член треба да ги опфати активностите што треба да се преземат за подобрување на безбедноста на постоечката техничка

опрема и за сообразноста на техничката опрема со одредбите од Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица, барањата од националните стандарди и стандардизациски документи, како и проценката на опасностите по здравјето или безбедноста на лицата и безбедноста на имотот.

#### Член 26

(1) Стручното мислење од член 25 на овој правилник, треба да биде изработено од независно правно лице, производител или проектант.

(2) Доколку стручното мислење биде изработено од производител или проектант, истото треба да подлежи на ревизија од независно правно лице за вршење на технички прегледи или од овластено тело за оценка на сообразност.

#### Член 27

(1) За подобрување на безбедноста на постоечката техничка опрема, доколку е можно, треба да се применат суштествените безбедносни барања утврдени со Правилникот за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица и барањата од националните стандарди кои посебно се однесуваат на мерките, дозволените отстапувања, брзините и забрзувањата.

(2) Во стручното мислење треба да се даде и рок за извршување на предвидените активности за подобрување на безбедноста и на сообразноста на техничката опрема.

(3) Корисникот кој управува со техничката опрема треба да ги спроведе сите барања од стручното мислење во рокот од став 2 на овој член.

#### Член 28

За подобрување на безбедноста на постоечките жичари, при изготвувањето на стручното мислење, независното правно лице, производителот или проектантот треба да ги земат предвид и следните препораки:

- да се оцени состојбата на јажињата (влечни, транспортни, носечки и затезни) и доколку е потребно да се заменат без одложување;

- уредите за контрола на запирањето на кабината, на гондолата или на седиштето да бидат модифицирани така да обезбедуваат висок степен на точност при застанување на кабината и постепено забавување при застанувањето;

- доколку е потребно да се прилагодат управувачките и повикувачките кутии за употреба на хендикепирани лица без придружник;

- да се постават детектори за присуство на луѓе и животни, во случај на автоматски рампи-врати;

- да се прилагоди уредот за тревога за да може да се воспостави перманентна врска со службата за спасување на патниците;

- доколку постои присуство на азбестни елементи во уредот за кочење, да се елиминираат;

- да се вгради уред за заштита од неконтролирани движења на кабината, на гондолата или на седиштето наназад; и

- кабината или гондолата да се опреми со помошно (панично) светло, кое функционира во случај на прекин на доводот на струја и кое може да работи доволно долго за да се извршат операциите за спасување на патниците и да обезбеди работа на уредот за тревога.

#### Член 29

Значителна промена на техничката опрема може да изврши:

- производител по претходно изработена техничка документација за извршените промени; или

- монтажер по претходно изработена техничка документација од страна на проектант или производител и по претходно изработено упатство за извршување на промените.

### III. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД, АКТИВНОСТИ, НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ПЕРИОДИЧНИ ИСПИТУВАЊА

#### Член 30

(1) Прв технички преглед се врши пред ставањето во употреба на новоизградена техничка опрема или пред ставањето во употреба на техничка опрема на која се извршени значајни промени.

(2) Периодичен технички преглед се врши најдоцна по истекот на една година од претходниот технички преглед или порано, доколку е извршена промена на локацијата.

(3) Вонреден технички преглед се врши пред ставањето во погон на техничката опрема на која се отстранети недостатоците утврдени со техничките прегледи или е заменета некоја безбедносна компонента на техничката опрема (на уредите за прицврстување на кабината, гондолата или седиштето, на јажињата (влечните, транспортните, носечките и затезните), на конструкцијата и тежината на кабината или платформата, на погонот, на јажниците, на водилките, на управувачките уреди, на сигурносните уреди и сл.).

#### Член 31

(1) Корисникот кој управува со техничката опрема го известува Инспекторатот за спроведените технички прегледи.

(2) Известувањето од став 1 на овој член треба да содржи:

- име, презиме и адреса или назив и седиште на подносителот на известувањето;
- тип и намена на техничката опрема;
- локација каде е вградена техничката опрема и идентификациски број; и
- назив и седиште на независното правно лице кое извршило технички преглед.

(3) Во известувањето од став 1 на овој член се доставува и следната документација:

- технички извештај од извршениот технички преглед;

- изјава за склучен договор со независно правно лице кое ќе врши технички прегледи и периодични испитувања;

- распоред на вршење на технички прегледи и периодични испитувања;

- изјава од корисникот дека има обезбедено стручно оспособено лице кое ќе врши спасување на патниците, доколку е потребно; и

- изјава од корисникот дека ја поседува документацијата која треба да ја придружува техничката опрема при нејзино користење.

#### Член 32

(1) Техничката опрема на која не е извршен технички преглед треба да се исклучи или да се стави вон употреба, од страна на корисникот кој управува со техничката опрема.

(2) За техничката опрема која се здобила со позитивен заклучок во техничкиот извештај за извршен технички преглед, Инспекторатот води евиденција и не треба да испраќа одговор на известувањето.

(3) Техничката опрема која се здобила со позитивен заклучок во техничкиот извештај, на видно место се означува дека е извршен технички преглед.

(4) Доколку за постоечката техничка опрема не може да се даде позитивен заклучок во техничкиот извештај за извршен технички преглед, корисникот кој управува со техничката опрема ги отстранува недостатоците со можност за употреба на техничката опрема или техничката опрема ја става вон употреба, во зависност од проценката на ризиците во стручното мислење од член 25 на овој правилник.

(5) Техничката опрема која ја загрозува безбедноста на лицата со неограничен пристап до неа, треба веднаш да се исклучи од употреба или да се стави вон употреба.

#### Член 33

Техничкиот преглед и периодичните испитувања ги врши независно правно лице за технички преглед на техничка опрема утврдена со овој правилник, кое ги исполнува условите пропишани во глава IV од овој правилник.

#### Член 34

(1) Корисникот кој управува со техничката опрема треба да поднесе барање за технички преглед до независно правно лице, по негов избор. Во случај на новоизградена техничка опрема во нови објекти, барањето треба да го поднесе инвеститорот на објектот.

#### Член 35

(1) За да се осигури техничката исправност и исполнувањето на соодветните барања, треба да се извршат проверки и испитувања, согласно националните стандарди и стандардизациски документи или еквивалентните на нив испитувања.

(2) Дневните, неделните, месечните и полугодишните прегледи кај жичарите ги врши корисникот кој управува со техничката опрема, додека годишните и двогодишните прегледи кај жичарите, како и прегледите по извршен ремонт ги врши независното правно лице кое е оспособено за оваа дејност и ги исполнува условите од овој правилник.

(3) Корисникот кој управува со опремата и независното правно лице при активностите поврзани со прегледите и испитувањата на техничката опрема треба да се придржуваат кон одредбите и условите содржани во членовите 36 и 37 од овој правилник, како и кон сите останати дејности поврзани со прегледите, испитувањата и другите активности освен одредбите наведени во член 59 од овој правилник, содржани во прописите со кои се уредува оваа област, како и врз база на националните стандарди и стандардизациски документи или еквивалентните на нив испитувања.

(4) Доколку постојат сомневања, независното правно лице може да побара извршување или да изврши дополнителни испитувања заради утврдување на квалитетот на вградените делови и уреди на техничката опрема (испитувања на квалитетот на материјалот од кои се изработени деловите, испитувања на јакосните карактеристики на елементите, испитувања на врските од носечките елементи, испитување на напонско деформационата состојба и слично).

(5) Доколку за специфични конструктивни изведби не постојат стандарди, а имајќи ги предвид новите техники и технологии кои се воведуваат при изградбата на техничката опрема, тогаш проверките и испитувањата треба да се извршат согласно препораките и упатствата на производителот на техничката опрема и позитивната инженерска пракса.

#### Член 36

(1) Редовните секојдневни, неделни, месечни и полугодишни прегледи и испитувања кои ги врши корисникот кој управува со техничката опрема - жичари, особено треба да опфатат:

а) секојдневни прегледи (проверки) и испитувања што се вршат во станиците, со контролно возење и обиколка на трасата на жичарата:

- проверка на работата на сите сигурносни уреди (крајните склопки, односно прекинувачи) при активирањан главен погон, вклучувајќи ја и проверката при работата на моторот за погонот во нужда;

- проверка на работата на телефонската врска меѓу станиците, како и проверка на работата на евентуалната безжична врска;

- проверка на положбата на јажињата во станиците и на столбовите и контрола на вртењето на макарите (котурите);

- проверка на активирањата на сите кочнички уреди на погонот на жичарата, за да се констатира дека:

- се слободни сите делови на кочницата;

- се осигурани сите врски против несакана демонстража; и

- кочничките површини не се замастени или оштетени;

- преглед и контрола на позицијата на маркерите или стрелките, односно контролните репери поставени на залеаните краевина затезните јажиња; и

- проверка на работата на затезниот систем и на положбата на затезниот тег.

б) неделни прегледи и испитувања:

- преглед на положбата на сите уреди за контрола на исправноста на работата на одвоивите спојки и на уредите за контрола на положбата на јажињата пред и зад местото за вклучување и исклучување;

- проверка на состојбата на акумулаторските батерии на моторот со внатрешно согорување (погонот во нужда), со истовремено мерење на напонот и со контрола на нивото на киселината; и

- проверка на работата на погонскиот мотор со задвижување на празна жичара.

в) месечни прегледи и испитувања:

- визуелни прегледи на сите јажиња (при брзина на жичарата помала од 0.3 m/s) дење или при добра светлост, а го вршат две посебно стручно оспособени лица за таа работа. Резултатите од прегледот на јажињата се запишуваат во книгата на жичарата и, ако е потребно, се преземаат соодветни мерки. Ако со прегледот се установи дека скинатите и оштетени жички се последица од замор, роквите за прегледот се намалуваат на 14 дена;

- прегледи на сите делови кои подлежат на абење (гумените влошки на макарите (котурите), кочничките површини на кочниците, контактните четки на електромоторот и др.);

- испитување на работата на одделни кочници со мерење на должините (или времето) на кочење, кои мораат да бидат во границите на проектните податоци;

- испитување (мерење) на брзината при возните контроли и ако е потребно, усогласување со проектните податоци;

- визуелни прегледи на спојките со оглед на нивно абење или деформации;

- преглед на поместувањето на фиксните спојки, доколку испорачателот не предвидел пократок рок;

- преглед и испитување на работата на кочниците на носечкото јаже(доколку постои) во мирување;

- контрола и прегледи на елементите од електроопремата; и

- други прегледи и испитувања предвидени со упатството на производителот и проектантот; и

г) полугодишни прегледи и испитувања:

- преглед на врските (завртки и со заварување) на металните конструкции-столбовите што се изложени на динамичко оптоварување. Прегледот мора да ја опфати и антикорозивната заштита;

- преглед на носечките конструкции на кабините, гондолите и седиштата, заради утврдување евентуални пукнатини, деформации или оштетувања на антикорозивната заштита или други оштетувања. Сите неправни кабинни или седишта мора да се повлечат од употреба;

- преглед на состојбата на армиранобетонските фундаменти и на анкерните завртки, поради можни евентуални оштетувања од мраз, снег, лавини, поместувања на земјиштето и др.;

- преглед на комплетноста и исправноста на уреди за спасување од линијата;

- преглед на чистењето и подмачкувањето на јажињата; и

- други прегледи и испитувања предвидени со упатството на производителот.

(2) Редовните секојдневни и месечни прегледи и испитувања кои ги врши корисникот кој управува со техничката опрема-ски-лифтови особено треба да опфатат:

а) секојдневни прегледи и испитувања што се вршат со задолжителна обиколка на трасата на ски-лифот:

- на работата на сите уреди за запирање на погонот во долната и горната станица вклучувајќи ја и телефонската врска;

- на исправноста на сите влечни уреди со извлекување;

- на положбата на влечното јаже на контурите во станиците и на столбовите;

- на исправноста на уредите за кочење;

- на положбата на противтегот на затегање; и

- на вртењето на котурите во котурните батерии или водечките котури.

(секои 14 дена е потребно преместување на неопделените спојки во влечното јаже за 0,5 м, ако од производителот на ски-лифот не е определено поинаку); и

б) Месечни прегледи и испитувања:

- визуелни прегледи на сите јажиња (при ревизиона брзина од 0.3 m/s) дење или при добра светлост, а го вршат две посебно стручно оспособени лица. Резултатите од проверката на состојбата на јажињата се запишуваат во извештајот за испитувањето;

- прегледот на сите делови на ски-лифот што подлежат на абење (гумени влошки на котурот, кочничката површина);

- визуелен преглед на спојката во поглед на абење или на деформацијата на челустата;

- преглед на влечниот уред и преглед на лентата за извлекување;

- преглед и контрола на исправноста на електроопремата:

- на лизгавите обрачи на асинхронни мотори,

- на електроуредите за кочење (магнет, елдро),

- на крајните прекинувачи и копчиња; и

- други прегледи и испитувања предвидени со техничкото упатство на производителот.

### Член 37

(1) Редовните едногодишни и двогодишни технички прегледи и испитувања на техничката опрема-жичари кои ги врши независното правно лице пред почетокот на зимската сезона, доколку не е опфатено со националните стандарди, особено треба да опфатат:

а) едногодишни технички прегледи и испитувања:

- преглед на врските на металните конструкции-столбовите, што се изложени на променливо оптоварување. Прегледот мора да ја опфати и состојбата на антикорозивната заштита;

- преглед и контрола на армиранобетонските фундаменти и анкерните завртки на столбовите поради можност од оштетувања од мраз, снег, лавини, поместувања на почвата и др;

- преглед на погонскиот (и на помошниот) агрегат и на погонот во нужда со пуштање во пробна работа на истите;

- преглед и испитување на кочничкиот систем;

- преглед на површината на педалите (кај столбовите) за носечкото јаже (кај повеќејажните жичарници);

- преглед на фиксните спојки, со контролни мерења на силата на потслизувањето;

- испитување со мерење на силата на потслизувањето на одвоивите спојки по вклопот на јажето (штих-проби);

- преглед на возниот уред на повеќејажни жичари;

- преглед на лежиштата (тркалачки и лизгачки) на макарните батерии;

- преглед и контролно испитување на следните електротехнички уреди и електроопрема:

- уреди за мониторинг, контрола и сигнално-сигурносни уреди,

- опрема за комуникација и информирање;

- громобрански инсталации и заземјување, со контролно мерење на преодната отпорност;

- контролно испитување (штих-проби) на функционирањето на сигнално-сигурносните скршливи осигурачи поставени на столбовите по трасата кои служат за автоматско запирање (исклучување од погон) на жичарата во случај на испад на транспортното јаже (кај еднојажните жичари), односно на влечното јаже (кај повеќејажните жичари), како и контролно испитување (штих-проби) на крајните сигурносни граничници за одот на бетонските против-тегови и на челичните носечки мостови на погонскиот механизам во погонската станица;

- испитување (снимање) со неструктивна (магнетно-индуктивна) метода на целата должина на транспортното јаже (кај еднојажните жичари) и на влечните јажиња (кај повеќејажните жичари), како и на достапната за апаратот должина на носечките јажиња (на преостанатата должина на овие јажиња се врши визуелен преглед), доколку со претходното снимање се констатирано оштетувања (скинати, кородирани или згмечни жички) на истите. Во спротивно, роковите за снимањата на јажињата може да бидат и подолги, за што одлучува независното правно лице, а во согласност со прописите;

- преглед и контрола на позицијата на маркерите или стрелките, односно контролните репери поставени на залеаните краеве (конусни глави) на затезните јажиња;

- кај затегање на транспортното јаже со хидрауличен уред со прегледот се контролира:

- затезната сила и хидрауличниот притисок во затезниот цилиндер;

- сигурносните прекинувачи за ограничување на крајните положби на затезниот цилиндер;

- визуелен преглед на сплетовите на транспортните јажиња;

- контролен преглед на мерните инструменти (за брзината на постројката, за брзината на ветерот, за положбата на столбот при испад на транспортното или влечното јаже и др.) сместени во командниот пулт на погонската станица (куќичка), како и контролно испитување со симулирање на погрешните состојби или положби на сигнално-сигурносните уреди;

- испитување со пробно активирање на копчињата за брзата и спората кочница; и

- други прегледи и испитувања предвидени со техничкото упатство на производителот; и



б) двогодишните технички прегледи и испитувања, особено треба да опфатат:

- детален преглед на комплетниот погонски агрегат со пуштање во пробна работа на истиот;
- детален преглед и испитување на комплетниот кочнички систем; и

- детален преглед на макарните (котурните) батерии и други макари (котури) за водење на јажињата.

(2) Редовните едногодишни технички прегледи и периодични испитувања на техничката опрема-ски-лифтови кои ги врши независното правно лице пред почетокот на зимската сезона, доколку не е опфатено со националните стандарди, особено треба да опфатат:

- преглед на врските на металните конструкции-столбовите, што се изложени на променливо оптоварување. Прегледот треба да ја опфати и состојбата на антикорозивната заштита;

- преглед и контрола на армиранобетонските фундаменти и анкерните завртки на столбовите поради можните оштетувања од мраз, снег, лавини, поместувања на почвата и др;

- преглед на комплетните влечни уреди (спојка, тело, уреди за амортизација на потегот), со мерење на силата на пролизгувањето;

- преглед и контролно испитување на сигнално-сигурносните уреди и громобранската инсталација, со испитување на отпорот на заземањето;

- преглед на лежаите (тркалави и лизгави) на котурните батерии;

- преглед и испитување на погонот;

- контролно испитување (штитх-проби) на функционирањето на сигнално-сигурносните скршливи осигурачи поставени на столбовите по трасата кои служат за автоматско запирање (исклучување од погон) на ски-лифот во случај на испад на влечното јаже, како и на крајните сигурносни граничници за одот на бетонските против-тегови;

- преглед и контрола на позицијата на маркерите или стрелките, односно контролните репери поставени на залеаните краеве (доколку врските на затезното јаже со против-тегот се изведени со залевање на краевите на јажето) или преглед и контрола на друг тип врски на затезните јажиња со против-тегот, (најчесто со анкерни барабани или со механички спојници); и

- други прегледи и испитувања предвидени со техничкото уредство на производителот.

#### Член 38

Доколку со друг пропис не се назначени одредени проверки и испитувања, или доколку не постојат соодветни национални стандарди или пак доколку во применливите национални стандарди не се опфатени одредени проверки и испитувања при техничкиот преглед, тогаш со проверките и испитувањата треба обврзно да биде опфатено и:

а) преглед на целокупната техничка опрема, односно постројка со цел:

- да се провери дали техничката опрема, односно постројка функционира исправно како целина и дали е сообразна со опремата опишана во сертификатот за сообразност и/или во изјавата за сообразност утврдени со одредбите од техничките прописи за безбедност на производи (во случај на прв технички преглед);

- да се утврди степенот на истрошеност на сите сигурносни уреди и делови на техничката опрема и да се процени нивното влијание за безбедна работа на техничката опрема; и

- да се утврди дали постојат соодветни ознаки и натписи за спречување на можни опасности; и

б) преглед и испитување на функционалните карактеристики на техничката опрема, а особено:

- мерките и отстапувањата кои се однесуваат на приодите и на сигурносните простори и сигурносните патишта;

- проверка на влечната способност на техничката опрема при динамичко испитување со пробно оптоварување поголемо за 10% во однос на номиналното (при прв технички преглед и при одредена значителна промена на техничката опрема);

- проверка на исправното вградување и функционирање на сите предвидени уреди кои спречуваат конкретни опасности вклучително и сигурносните уреди (на пример: крајни склопки, кочница на погонската машина, факачки уред, граничник на брзина, уред против пролизгување, одбојници, уреди за забавување, уреди за тревога, уреди за преоптоварување, уреди за заштита од неконтролирани движења на кабината, гондолата или седиштето назазад, електрични сигурносни кругови, уреди за принудно застанување итн.);

- проверка на правилното функционирање на сигурносните уреди во случај да снеса струја;

- проверка на интегритетот на заштитата од атмосферски електрични празнења, доколку е предвидена или е вградена таква заштита;

- испитувања и проверка на карактеристиките и истрошеноста на изолацијата на електричните кола;

- испитувања и проверка на заштитата од електричен удар;

- испитувања и проверка на карактеристиките и истрошеноста на носечките елементи, јажињата (влечни, транспортни, носечки и затезни) и на нивната врска со кабината, гондолата или седиштето и со противтегот;

- испитувања и проверка на карактеристиките и истрошеноста на хидрауличниот цилиндер и хидрауличната инсталација (доколку се вградени);

- мерење на брзината на движењето; и

- мерење на вредноста на еднонасочниот напон или на ефективната вредност на наизменичниот напон за управувачки и сигурносни електрични кола.

#### Член 39

При вонреден технички преглед, независното правно лице врз основа на документацијата, добиените информации и увидот на лице место, треба да одлучи во кој обем ќе се изврши техничкиот преглед.

#### Член 40

(1) За техничката опрема на која е извршена значителна промена се спроведува постапка за прв технички преглед.

(2) Техничката опрема од став 1 на овој член треба да ги исполнува сите суштествени здравствени и безбедносни барања кои се однесуваат за нова опрема, утврдени со применливите национални стандарди и стандардизациски документи, како и барањата од овој правилник и со другите прописи со кои се уредува оваа област и прописите за безбедност на производи.

#### Член 41

Во случај на специфични конструкции на техничката опрема, специфични неправилности и опасности при работа на техничката опрема, независното правно лице за технички прегледи може да побара извршување на други проверки и други рокови за проверките.

#### Член 42

(1) Ако при техничкиот преглед со прегледот на целокупната постројка се утврдат недостатоци кои ја нарушуваат безбедноста при вршењето на проверките и испитувањата, независното правно лице може да не ги спроведе сите проверки и испитувања и да побара отстранување на недостатоците.

(2) После отстранување на недостатоците истото независно правно лице спроведува вонреден технички преглед, при што ги извршува сите потребни проверки и испитувања.

## Член 43

(1) Проверките и испитувањата при првиот технички преглед треба да опфатат и преглед на документацијата на техничката опрема.

(2) Прегледот на документација се врши со цел да се провери дали техничката опрема е сообразна со опремата опишана во техничката документација, во сертификатот за сообразност и/или во изјавата за сообразност и дали техничката опрема ја поседува целокупната документација која треба да ја придружува опремата при нејзина употреба, а особено:

- техничката документација со сите потребни пресметки, скици, цртежи, електрични шеми и дополнителни измени на конструкцијата на техничката опрема;
- сертификат за сообразност на техничката опрема;
- сертификат за сообразност на вградените сигурносни уреди;
- упатство за употреба, упатство за одржување и упатство за периодични прегледи; и
- матична книга на техничката опрема.

## Член 44

(1) За извршените проверки и испитувања при техничкиот преглед, независното правно лице составува технички извештај.

(2) Техничкиот извештај од техничкиот преглед, треба да содржи:

- место, датум и број на техничкиот извештај;
- назив и седиште на независното правно лице и печат и потпис на овластеното лице;
- име, презиме и адреса или назив и седиште на подносителот на барањето;
- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот, или лицето кое ја пушта на пазар опремата или правното лице кое извршило значајни измени на техничката опрема (доколку е познато);
- тип и намена на техничката опрема;
- локација каде е вградена техничката опрема и/или идентификациски број;
- краток опис на техничките карактеристики;
- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот, ознаката на типот и/или производствениот број на сите главни елементи на техничката опрема и на сите сигурносни уреди (доколку се достапни);
- податоци за извршените проверки и испитувања при техничкиот преглед;
- датум на кој е извршен техничкиот преглед и име и презиме за лицата кои ги извршиле проверките и испитувањата;
- податоци за утврдени недостатоци и неисполнувања на безбедносните барања; и
- заклучок од извршениот технички преглед со образложение за давањето на позитивен или негативен заклучок во техничкиот извештај.

## Член 45

(1) Подносителот на барањето треба недостатоците утврдени со техничкиот извештај да ги отстранува во рок пропишан од независното правно лице, кој не треба да е подолг од 60 дена, и за тоа да го известат независното правно лице заради продолжување на постапката.

(2) Во случај на пречекорување на рокот од став 1 на овој член, подносителот на барањето треба да го обнови барањето до истото независно правно лице.

(3) Во случај на недостатоци кои бараат подолго време за отстранување, а кои не предизвикуваат голема опасност при нормална употреба по луѓето со неограничен пристап до опремата, роковите предвидени во став 1 од овој член може да бидат и подолги доколку се изработи стручно мислење за ризиците кои постојат и доколку се преземат соодветни мерки со натписи, ознаки и известувања.

(4) Во случај на недостатоци кои не можат да се отстранат поради објективни технички причини, треба да се изработи стручно мислење за ризиците кои постојат и да се преземат соодветни мерки со примена на нестандартни технички решенија, натписи, ознаки и известувања.

(5) Стручното мислење од ставовите 3 и 4 на овој член го изготвува независното правно лице и е составен дел од техничкиот извештај.

## Член 46

Независното правно лице треба да изврши вонреден технички преглед заради утврдување на отстранувањето на недостатоците, а доколку е потребно треба да изврши и одредени испитувања. За вонредниот технички преглед, независното правно лице составува дополнување на техничкиот извештај.

## Член 47

Независното правно лице врши технички преглед согласно постапката за вршење на прв технички преглед и пред повторно ставање во употреба на жичарите и ски-лифтовите кои не биле во употреба повеќе од една година, биле преместени на нова локација или пак на нив се направени значителни измени кои доведуваат до неусогласеност со основните безбедносни барања, предвидени во проектот за постројката, во техничките нормативи за нејзината изградба, опремување, одржување, функционирање и употреба, како и во прописите за производство на нејзините компоненти, сигурносни уреди и другата опрема.

Пред повторното ставање во употреба ќе се изведат најмалку следните активности:

- воведен технички преглед и испитувања;
- проверка на функционалноста на сигурносните уреди и опрема;
- технички преглед и контроли за време и после испитувањето на постројките со пробно оптоварување, усогласени со проектната документација и барањата за безбедност при употреба на техничката опрема, наведени во други прописи; и
- по потреба и други испитувања, согласно националните стандарди од оваа област.

## Член 48

Техничкиот извештај, документацијата и преписките во врска со постапките за технички преглед, треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

## IV. ПОБЛИСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ НЕЗАВИСНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА

## Член 49

(1) Независното правно лице треба да има вработени постојано, најмалку четири стручни лица (работници) кои се вклучени во техничкиот преглед и периодичните испитувања, и тоа:

- еден дипломиран инженер по машинство (додипломски студии не покуси од четири години, магистерски студии, докторат), со најмалку пет години континуирано искуство на работи поврзани со технички преглед и периодични испитувања на техничка опрема-жичари и ски-лифтови, како носител на дејноста;
- еден дипломиран инженер по машинство или електротехника (додипломски студии не покуси од четири години, магистерски студии, докторат), со најмалку три години континуирано искуство на работи поврзани со технички преглед и периодични испитувања на техничка опрема-жичари и ски-лифтови; и
- најмалку двајца работници со најмалку средно образование од машинска насока, со најмалку три години континуирано искуство на работи поврзани со технички преглед и периодични испитувања на техничка опрема-жичари и ски-лифтови.

(2) Во случај кога независното правно лице изготвува стручно мислење за мерките за подобрување на безбедноста и на сообразноста на постоечката техничка опрема, тогаш еден од вработените треба да има високо образование (дипломски студии не покуси од четири години, магистерски студии, докторат) од областа на машинството или електротехниката, со најмалку пет години искуство на работи поврзани со оценка на сообразност (атестирање) и испитување на техничката опрема која е предмет на овој правилник.

(3) Во случаите од алинеја 1 и 2 од став 1 и став 2 од овој член, работниците (стручните лица) можат да имаат и помало работно искуство на работи поврзани со оценка на сообразност на техничка опрема-жичари и ски-лифтови, и со нивниот технички преглед и периодични испитувања, само доколку независното правно лице со договор има ангажирано најмалку двајца соработници со минимум високо образование (дипломски студии не покуси од четири години, магистерски студии, докторат) од областа на машинството или електротехниката и со најмалку пет години искуство на работи поврзани со оценка на сообразност (атестирање), прегледи и испитување на техничката опрема која е предмет на овој правилник. Ангажирањето на соработниците треба да биде минимум за времето за кое е помало искуството на вработените.

#### Член 50

(1) Искуството на работниците согласно член 49, став 1, алинеја 1, став 2 и став 3 од овој правилник за работи поврзани со оценка на сообразност (атестирање), проверки и испитување на техничката опрема која е предмет на овој правилник, се докажува со:

- заверена потврда од правното лице, каде што работникот бил вработен и го стекнал искуството, со која се потврдува колкаво е континуираното искуство на работникот за работи поврзани со оценка на сообразност (атестирање), проверки и испитување на техничката опрема која е предмет на овој правилник, или со технички извештаи за горенаведените активности во кои работникот учествувал;
- копија од образците М1 и М2 за работникот, со која се потврдува дека работникот бил вработен кај правното лице што ја дава потврдата; и
- копија од решение за овластување на правното лице издадено од страна на надлежното Министерство согласно прописите кои важеле во моментот на доделување на решението или решение утврдено со Законот за техничката инспекција, со кое се потврдува дека правното лице кое ја дава изјавата било овластено за вршење на соодветната дејност (проверки, испитувања, атестирања или технички прегледи);

(2) Искуството на работниците согласно член 49, став 1, алинеја 2 и 3 од овој правилник, се докажува со:

- заверена потврда од правното лице, каде што работникот бил вработен и го стекнал искуството, со која се потврдува колкаво е искуството на работникот во структурата и искуството за работи поврзани со проверки, монтажа и одржување на техничката опрема која е предмет на овој правилник; и
- копија од образците М1 и М2 за работникот, со која се потврдува дека работникот бил вработен кај правното лице што ја дава потврдата.

(3) Во случај на ангажирање на соработници согласно член 49 став 3 од овој правилник, времето за кои тие се ангажирани се смета за искуство во работите за кои се ангажирани, се докажува со:

- заверена потврда од правното лице, каде што работникот бил ангажиран како стручен соработник, со која се потврдува времето за кое соработникот бил активно ангажиран за работи поврзани со оценка на сообразност (атестирање), прегледи и испитување на техничката опрема која е предмет на овој правилник; и
- договор за ангажирање на соработникот за работи поврзани со оценка на сообразност (атестирање), прегледи и испитување на техничката опрема која е предмет на овој правилник.

#### Член 51

Сите стручни лица инволвирани во постапките за технички прегледи, треба да имаат:

- соодветна техничка и професионална обука;
- задоволително познавање на условите за проверки и испитувања што ги вршат и соодветно искуство во такви проверки и испитувања; и
- способност за изготвување и пишување записници и извештаи потребни за да се потврди веродостојноста на резултатите од проверките и испитувањата.

#### Член 52

(1) Независното правно лице треба да поседува потребна опрема за да може правилно да ги врши техничките задачи опфатени со правилниците за технички нормативи за жичари за лица и за ски-лифтови, националните стандарди и стандардизациски документи.

(2) Независното правно лице треба да поседува или да има пристап и до опрема потребна за специфични испитувања на техничката опрема или сигурносни уреди за опремата.

(3) Независното правно лице треба да има разработено методологии и постапки за вршење на потребните проверки и испитувања при техничките прегледи. Доколку независното правно лице применува специфични методологии и постапки, тие треба да бидат технички издржани и во согласност со научните и техничките достигнувања.

(4) Опредметата што независното правно лице треба да ја поседува или да има пристап до неа, треба најмалку да содржи:

- уреди за мерење на должини;
- уред за мерење на сила;
- уред за магнетно индуктивно испитување (снимање) на челични јажиња; и
- уред за мерење на отпор на изолација, заштита од електричен удар, вредност на едностранен напон и ефективната вредност на наизменичен напон.

#### Член 53

Независното правно лице кое ги врши техничките прегледи треба постојано да ги исполнува условите наведени во членовите од 49, 50, 51 и 52 на овој правилник и да е способно да ги извршува и специфичните задачи од националните стандарди.

#### Член 54

(1) Независното правно лице што ги исполнува условите за вршење на технички прегледи се здобива со решение за исполнетост на условите за вршење технички прегледи и периодични испитувања согласно постапката утврдена со Законот за техничка инспекција.

(2) Во решението за исполнетост на условите за вршење технички прегледи и периодични испитувања се наведува техничката опрема за која важи решението.

### V. ВИД НА ДОКУМЕНТИ КОИ ЈА СЛЕДАТ ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА ПРИ СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА И ПРИ КОРИСТЕЊЕ

#### Член 55

Секоја техничка опрема треба да биде придружена со документација напишана на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Документацијата треба да содржи најмалку:

- техничка документација согласно член 56 од овој правилник;
- упатство за употреба, упатство за одржување и безбедно користење, упатство за периодични прегледи и упатство за спасувачките операции; и
- матична книга на техничката опрема согласно член 58 од овој правилник.

## Член 56

(1) Техничката документација треба да ги содржи сите податоци за техничката опрема согласно соодветните правилници за технички нормативи за жичари за лица и за ски-лифтови, применливите национални стандарди, стандардизациски документи и технички прописи.

(2) Во случај на непостоење на национален стандард или ако содржината на техничката документација не е опфатена со правилникот за техничките нормативи или со применливиот национален стандард, техничката документација треба да содржи најмалку:

- податоци за производителот (назив, седиште и регистрација за вршење на соодветна дејност);
- листа на лица кои учествувале во изработката на проектот и техничката документација;
- тип, намена на опремата, номинална носивост, номинална брзина и други технички карактеристики;
- листа на суштествени здравствени и безбедносни барања кои ги задоволува техничката опрема;
- листа на применети стандарди, технички спецификации и технички нормативи и прописи;
- опис на прифатените решенија за отстранување на опасности кои може да ги предизвика техничката опрема при нејзино користење;
- листа на сигурносни уреди и компоненти;
- склопен цртеж на опремата со шеми за управување;
- упатства за монтажа (доколку е потребно);
- електрични шеми на погонските струјни кругови, струјните кругови поврзани со сигурносните уреди и елекгрични шеми за поврзувањето со управувањето;
- потребни технички детали, цртежи и пресеци со сите потребни пресметки кои се потребни да се провери сообразноста на техничката опрема со суштествените здравствени и безбедносни барања;
- копија од сертификатите за сообразност на сигурносните уреди;
- копија од сертификатите на други уреди (јажина, кабин, гондоли, седишта итн.); и
- било каков извештај или сертификат од извршени испитувања и проверки на вградените компоненти, уреди и материјали.

(3) Доколку техничката документација е изработена од друго лице, а не од производителот, таа треба да содржи и:

- податоци за проектантот (назив, седиште и регистрација за вршење на соодветна дејност); и
- листа на лица со доказ за завршено соодветно високо образование на лицата кои учествувале во изработката на проектот и техничката документација.

(4) Техничката документација треба да е заверена и потпишана од овластен претставник на производителот или проектантот на техничката опрема.

(5) Во матичната книга и во управувачката кабинкучка, треба да се постават податоци за името, презимето и адресата или називот и седиштето и телефонскиот број на службата за спасување.

## Член 57

(1) Во случај да за постоечка техничка опрема не постои техничка документација или не постојат упатства за употреба, одржување, прегледи и упатства за спасувачки операции, корисникот кој управува со техничката опрема треба да ги побара од производителот на техничката опрема или да побара нивно дополнително изработување.

(2) Дополнителното изработување од став 1 на овој член треба да го изврши производител или проектант на техничката опрема, а за нивно користење да добие одобрување од независно правно лице за технички прегледи.

(3) Дополнително изработената техничка документација може да не ги содржи сите податоци доколку не е можно да се обезбедат (на пр. сертификати за сообразност, податоци за вградени компоненти и уреди итн.).

## Член 58

Матичната книга треба да содржи:

- технички податоци;
- податоци за сите главни елементи на техничката опрема и за сите сигурносни уреди (производител, тип, технички карактеристики, година на производство, број и тип на сертификат и слично);
- податоци за производител, трговец и монтажер;
- податоци за значајни промени, настанати несреќи, задолжително одржување и периодични прегледи;
- податоци за корисникот кој управува со техничката опрема и за одговорното лице за конкретната техничка опрема;
- податоци за стручно оспособеното лице кое може да врши операции на спасување; и
- податоци за името, презимето и адресата или називот и седиштето и телефонскиот број на службата за спасување.

## VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да се применуваат членовите 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120 и 128 од Правилникот за техничките нормативи за жичари за лица („Службен лист на СФРЈ“ бр.29/1986) и членовите 61, 63, 65, 66 и 73 од Правилникот за техничките нормативи за ски-лифтови („Службен лист на СФРЈ“ бр.2/1985).

## Член 60

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-131/4  
14 април 2010 година  
Скопје

Министер за економја,  
**Фатмир Бесими, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
1123.

Врз основа на член 45 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008, 143/2008 и 56/2010), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ**

## Член 1

Во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/09 и 114/09) во член 4 став 3 зборовите: „на 33% од“ се заменуваат со зборовите: „на 27% од“.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01/7521  
7 мај 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Миле Јанакиески, с.р.**